

Во согласност со член 57 и 108 од Законот за високо образование (Службен весник на Р.М. бр. 35/2008), **МИТ Универзитетот -Скопје**, со седиште на ул. Трета Македонска Бригада 66 а, од Скопје, објавува

К О Н К У Р С

За запишување студенти во академската 2016/2017 година

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ СЕ ЗАПИШУВААТ

Во прва студиска година, во академската 2016/2017 година на МИТ Универзитет – Скопје, на прв и втор циклус на студии ќе се запишат вкупно 660 студенти на следните факултети:

1.Факултетот за архитектура, (3+2)

- архитектура (I циклус)
- архитектонско проектирање (II циклус)
- урбанизам (II циклус)
- ентериер (III циклус)

2. Факултетот за менаџмент (3+2)

3. Економски факултет (4+2)¹

- менаџмент
- маркетинг
- финансии, банкарство и осигурување
- сметководство и ревизија

4.Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси (3+2)

- менаџмент на еколошки ресурси (I циклус)
- безбедност на храна (I и II циклус)
- агробизнис (I и II циклус)
- управување со отпад (II циклус)
- менаџмент на води (II циклус)
- менаџмент на животински и растителен свет (II циклус)

5.Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија (3+1+1) и (3+2),

- правни науки (I и II циклус)
- административно право(II циклус)
- казнено право(II циклус)
- меѓународни односи и дипломатија (III циклус)

6.Факултет за безбедносни науки (4+2)

- безбедност (I и II циклус)
- криминологија(I и II циклус)

7.Факултет за психологија(3+2) (I и II циклус)

8. Колеџ за медицинска козметологија и физиотерапија (3+0)²

- Естетика и козметологија (I циклус)
- Велнес, спа и физиотерапија(I циклус)

9. Факултет за денгална медицина (5+1)³

- денгална медицина (I и IIциклус)

10. Медицински факултет (6+0)⁴

- медицина

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

1. Услов за запишување на прв циклус додипломски студии за лицата кои ќе матурираат во академската 2015/2016 година е положена државна матура или меѓународна матура.

2. Право за запишување на прв циклус додипломски студии можат да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно образование со четиригодишно траење, доколку на конкурсот не се јават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од точка 1.
3. Услов за запишување на прв циклус додипломски студии за лица кои завршиле образование во учебната 2007/2008 год. и порано е завршено четиригодишно средно образование во средни училишта, кои се верифицирани од страна на Министерството за образование и наука.
4. Право за запишување на прв циклус додипломски студии имаат и кандидати државјани на Република Македонија, кои средно образование завршиле во странство, како и странски државјани кои имаат нострифицирани свидетелства за завршено средно образование во странство.
5. Студирањето се изведува во просториите на МИТ Универзитетот или преку далечинско учење (distance learning).
6. Наставата се одвива на македонски јазик, а Универзитетот организира и настава по англиски јазик за студиските програми наведени погоре под број 2,5 и 8 од глава 1, доколку се пријават доволен број кандидати.
7. Кандидатите се запишуваат како редовни или вонредни студенти по студиските програми наведени погоре.
8. Кандидатите се запишуваат без полагање приемни испит.
9. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите можат да освојат најмногу 100 поени и тоа:
 - Општиот успех постигнат по сите предмети учествува со 60 %,
 - Успехот од државната матура, односно училишната матура или завршниот испит учествува со 40%.
10. Основни критериуми за селекција и рангирање на кандидатите за запишување на прв циклус додипломски студии за лицата кои завршиле средно образование во учебната 2006/2007 година и порано е успехот постигнат во средното образование.

III. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

1. Пријавувањето и запишувањето на кандидатите се врши од 13 јуни до 15 октомври 2016 година.

IV. ПОСТАПКА ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

1. Ректорската управа формира конкурсна комисија која ќе изврши вреднување на кандидатите и ќе објави преелиминарна листа на која кандидатите ќе можат да поднесат приговор. Приговорите се поднесуваат до Ректорската управа на универзитетот која донесува конечна одлука по приговорот. Во случај на неисполнети квоти, факултетите имаат право да запишуваат дополнителен број на студенти при што не смее да се надмине вкупниот број од 660 студенти, запишан во академската 2016/2017 година
2. Кандидатите склучуваат договор за студирање со Универзитетот со претходно приложена уплата од 500 евра во денарска противвредност.
3. МИТ Универзитет обезбедува стипендии за 10 најдобри студенти со постигнати врвни резултати на домашни и меѓународни натпревари за иновативност, претприемништво и сл.

V. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА СТУДИИТЕ

Времетраење на студиите согласно Болоњската конвенција и Решенијата за акредитација на студиските програми на МИТ Универзитет изнесува три до шест академски години во зависност од запишаниот факултет.

VI. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето за запишување, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. Пријавен лист за запишување (го добиваат на Факултетот);
2. Оригинални свидетелства од сите класови и соодветни документи за завршена државна матура (за студентите кои се запишуваат на прв циклус-додипломски студии)
3. Диплома за завршен прв циклус - додипломски студии (за студентите кои се запишуваат на втор циклус – постдипломски студии);
4. Извод од матичната книга на родените и
5. Доказ за државјанство на РМ

Документите се доставуваат секој ден од понеделник до петок од 08 до 16 часот, во просториите на МИТ Универзитет во Скопје.

МИТ Универзитет - Скопје

^{*)} Запишувањето на студенти на овие студиски програми, ќе се изврши по добивање на акредитација за истите. Вкупниот број за слободни места на овие студиски програми ќе изнесува дополнителни 400 студенти.